



**LG Electronics Magyar Kft.**

H-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a  
T. +36-1-455-60-60 F. +36-1-455-60-66 www.lg.hu

## **Претставување на одредбите и условите на „Гаранција од 5 години за фрижидер и машина за перење на LG“**

Сегашните услови на „Гаранција од 5 години на LG“ (понатаму: Услови) важат за Потрошувачи коишто купиле фрижидери или машина за перење, како што е наведено во условите, помеѓу 1 септември – 30 ноември, 2018 година, продавани од страна на LG Electronics Magyar Kft. на територијата на Република Македонија и коишто го преземаат документот „Сертификат за гаранција од 5 години за фрижидер и машина за перење“ на [www.lgemk-promotions.com/5-year-warranty-HA/](http://www.lgemk-promotions.com/5-year-warranty-HA/) по купувањето.

Вие, како Потрошувач, со ова се согласувате дека сегашните Услови важат за кампањата „Гаранција од 5 години на LG“, ги прифаќате како задолжителни и разбираате дека соодветните права важат само според Условите.

1. Врз основа на сегашните Услови, документот што го докажува купувањето (обична фактура, мала фактура, сметка), пополнетата картичка за гаранција и преземениот документ за ‘Сертификат за гаранција од 5 години за фрижидер и машина за перење’ се потребни за да се примени „Гаранцијата од 5 години за фрижидер и машина за перење на LG“ за Производи купени за време на кампањата.
2. Определените работи, што се дефинирани во Условите, не влијаат врз вашите права, како потрошувач, а се применливи врз основа на сите закони и регулативи.
3. „Гаранција од 5 години за фрижидер и машина за перење на LG“ ви ги овозможува следните права и предности:  
За време на тие 5 (пет) години од денот на првото купување на производот, постои целосна гаранција за сите неисправности што настануваат како резултат на фабричка грешка, што значи бесплатна поправка, бесплатни делови и бесплатна поправка на лице место, ако е потребна таква поправка. Исто така, тука спаѓа и можна бесплатна замена на Производот. Ако Производот треба да се замени за време на „Гаранцијата од 5 години за фрижидер и машина за перење на LG“ (дури и повеќе од еднаш), ќе бидете обврзани со статутарните гарантни услови што важат за времена замената на Производот или со одредбите и услови на гаранцијата, врз основа на тековните Услови до истек на првичниот рок на „Гаранцијата од 5 години за фрижидер и машина за перење на LG“ од првично купениот Производ, во зависност од тоа што вам ви одговара повеќе, како потрошувач.
4. „Гаранцијата од 5 години за фрижидер и машина за перење на LG“ е важечка во период од 5 од денот на купувањето и треба да се продолжи секојпат, кога производот не работи поради дефект, со време соодветно на периодот додека не работи.
5. Секоја поправка или замена ќе се наведе на картичката за гаранција, издадена од LGEMK за време на периодот од 5 години.

6. Производите, за коишто важат Условите, се следните:

Фрижидери: GBB548GVQZE, GBB548NSQFE, GBB548PZCZH, GBB59NSGFB, GBB59PZDZS, GBB59PZFZB, GBB59PZGFS, GBB59PZJZB, GBB59PZJZS, GBB59PZRZS, GBB59SWJZB, GBB59SWJZS, GBB59SWRZS, GBB59WBJZS, GBB60MCFFS, GBB60NSFFB, GBB60PZFZS, GBB60PZGFB, GBB60PZGFS, GBB60SAGFS, GBB60SAYFE, GBB60SWGFS, GBF59PZDZB, GBF59WBDZB, GBF60NSFZB, GBP20DSCFS, GBP20PZCFS, GBP20PZCS, GBB60SWPFS, GBF59PZFZB.



**LG Electronics Magyar Kft.**

H-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a  
T. +36-1-455-60-60 F. +36-1-455-60-66 www.lg.hu

машини за перење: F2J6HM0W, F2J6WY0W, F2J6WY1W, F2J7HG2W, F2J7HM1W, F2J7HY1W,  
F2J7TY1W, F4J5VY3W, F4J6JY0W, F4J6QY0W, F4J6TG0W, F4J6TG1W, F4J6TY0W, F4J6VG0W, F4J6VG1W,  
F4J6VY0W, F4J6VY0W, F4J7FH1W, F4J7TH1W, F4J7TY0W, F4J7VY1W, F4J8FH2W, F4J8JH2WD, F4J8VS2W,  
F4J9JH2T, F4J9JS2T, F8K5XN3, FH695BDH6N, FH6G1BCH2N.

7. Кога го купувате производот, проверете дали во пакувањето се наоѓа картичката за гаранција, издадена од LGEMK.
8. Потрошувачот ги има сите права поставени во регулативата за заштита на општи податоци (регулатива (ЕУ) 2016/679) и во општата забелешка за приватност на LGEMK, заедно со – без ограничување – правото за пристап до или за бришење, блокирање и коригирање на обработените податоци. Потрошувачот може да поднесе барања и изјави во врска со третирањето на податоците и процесот на нивна обработка до нашиот службеник за заштита на податоци, Јунг Риу на адресата за е-пошта [dpo-eu@lge.com](mailto:dpo-eu@lge.com) или [adatvedelem@lge.com](mailto:adatvedelem@lge.com)

Ви благодариме што го избраете Производот.

Датум: 01/09/2018  
LG Electronics Magyar Kft.